



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 7 мај 1992

Скопје

Број 28

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

533.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за
организација и делокруг на работата на Кабинетот на
Претседателот на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ- ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРА- ШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ПРАВНИОТ И ПОЛИ- ТИЧКИОТ СИСТЕМ

I

Д-р ВЛАДО ПОПОВСКИ се именува за советник
на Претседателот на Република Македонија за праша-
ња од областа на правниот и политичкиот систем.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр.08-607
4 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

534.

Врз основа на член 7 став 2 и член 127 став 2 од
Законот за премер, катастар и запишување на правата
на недвижностите („Службен весник на СРМ“ број 27/
86 и 17/91), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 април 1992 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1992 ДО 2001 ГОДИНА

I

Со оваа програма се определуваат работите од
премерот, катастарот и запишувањето на правата на
недвижностите што ќе се извршуваат во секоја општи-
на на територијата на Република Македонија во перио-
дот од 1992 до 2001 година.

Со Програмата се опфатени следните видови на
работи:

- А. Премер и катастар на недвижностите со запи-
шувањето на правата на недвижностите;
- Б. Основни геодетски работи;
- В. Бонитирање на земјиштето и
- Г. Одржување на премерот и катастарот со компју-
терско спроведување на промените во катастарските
операти и пресметување на катастарскиот приход и
облог на данокот на граѓаните од земјоделска дејност.

II

А. Премер и катастар на недвижностите со запишување на правата на недвижностите

Премерот и катастарот на недвижностите во оваа
програма се состои од:

- отпочнување на нов премер и
- продолжување на премерот кој е во тек.

Отпочнувањето на нов премер ќе се врши на
подрачјата на општините: Кочани, Неготино, Штип,
Кавадарци, Битола, Демир Хисар, Ресен, Македонски
Брод, Охрид, Титов Велес, Куманово, Кратово, При-
леп, Крушево, Скопје, Тетово, Струга и Струмица.

Продолжувањето на премерот, кој е во тек, ќе се
врши на подрачјето на општините: Берово, Битола,
Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Го-
стивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци,
Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево,
Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ра-
довиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струми-
ца, Тетово, Титов Велес и Штип.

Премерот и катастарот на недвижностите предви-
дени со Програмата во периодот од 1992 до 2001 година
ги опфаќа следниве видови на работа: подготвување на
недвижностите за авионско снимање; поставување и
одредување на врзни точки; авионско снимање и изго-
твување фотодокументација на снимените недвижно-
сти; дешифрирање на недвижностите; пресметување
координати и коти на геодетски точки; реституција на
снимените недвижности, картографска обработка на
оригиналите (плановите) на снимените недвижности;
пресметување на површини на катастарски парцели на
земјиштето; катастарско класирање на снименото зем-
јиште; мерење и вршење увид на згради, делови од
згради (станови), помошни објекти и простории; допол-
нителен премер на недвижностите; реамбулација со
дополнителен премер; излагање на јавен увид на пода-
тоците од премерот и запишување на правата на не-
движностите; изготвување на катастарски оперативни
недвижностите и умножување (репродукција) на изго-
твените оригинали (планови).

1. Подготвување на недвижностите за авионско снимање

Ќе се изврши подготвување на недвижностите за
авионско снимање на непромерените подрачја на опш-
тините; Берово на 8 катастарски општини (во натамош-
ен текст: КО), во размер 1:2500 на површина од 43 458
и во размер 1:1000 на 5 КО изграден дел на површина
од 400 хектари; Битола на 75 КО на површина од 119
372 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, град
Битола (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на
површина од 4 000 хектари; Брод на 40 КО на размер
1:2500 на површина од 78 564 хектари и во размер
1:1000, 3 КО град Брод (градежен реон) на површина од
250 хектари и 2 КО (изграден дел) на површина 300
хектари; Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површи-

на од 28 206 хектари и град Гевгелија и 16 КО (изграден дел) во размер 1:1000, на површина од 3 000 хектари; Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и во размер 1:1000, градот Гостивар (градежен реон) на 32 КО (изграден дел) на површина од 5 000 хектари; Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари; Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и во размер 1:100 на 7 КО (изграден дел) на површина од 700 хектари; Кочани на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000, на 14 КО (изграден дел) на површина од 1 100 хектари; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на 14 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари; Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари и во размер 1:1000, град Неготино (градежен реон) и 3 КО (изграден дел) на површина од 700 хектари; Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на површина 79 060 хектари и во размер 1:1000 на 13 КО на површина од 1 500 хектари; Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел) на 10 КО на површина од 1 100 хектари; Радовиш на 22 КО на вкупна површина од 27 703 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, град Радовиш (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 1 200 хектари; Ресен на 43 КО на површина од 53 424 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, градот Ресен (градежен реон) и на 15 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари; Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000, градот Струга (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари; Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47 000 хектари; Тетово на 87 КО на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 на 8 КО (изграден дел) на површина од 800 хектари; Штип на 29 КО на површина од 28 709 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на градот Штип (градежен реон) и на 4 КО (изграден дел) на површина од 2 800 хектари; Делчево во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари; Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 КО на површина од 5 000 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

2. Поставување и одредување на врзни точки

Ќе се изврши поставување и одредување на врзни точки на земјиштето на кое ќе се врши премер на подрачјето на општините: Берово во размер 1:25000 на површина од 43 458 хектари и во размер 1:1000 на површина од 400 хектари; Битола во размер 1:1000 на површина од 119 372 хектари и во размер 1:1000 на површина од 4 000 хектари; Гевгелија во размер 1:2500 на површина од 28 296 хектари и во размер 1:1000 на површина од 3000 хектари; Гостивар во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и во размер 1:1000 на површина од 5 00 хектари; Демир Хисар во размер 1:2500 на површина од 9 863 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1 500 хектари; Кавадарци во размер

1:2500 на површина од 83 480 хектари и во размер 1:1000 на површина од 700 хектари; Кочани во размер 1:2500 на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1 100 хектари; Куманово во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на површина од 2000 хектари; Неготино во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари и во размер 1:1000 на површина од 700 хектари; Охрид во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1500 хектари; Прилеп во размер 1:2500 на површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1 100 хектари; Радовиш во размер 1:2500 на површина од 27 703 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1 200 хектари; Ресен во размер 1:2500 на површина од 53 424 хектари и во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Свети Николе во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на површина од 400 хектари; Скопје во размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на површина од 5 000 хектари; Струга во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Струмица во размер 1:2500 на површина од 47 000 хектари; Тетово во размер 1:2500 на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на површина од 4 000 хектари; Титов Велес во размер 1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 на површина од 800 хектари; Штип во размер 1:2500 на површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 на површина од 2 800 хектари; Македонски Брод во размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и во размер 1:1000 на површина од 550 хектари; Делчево во размер 1:1000 на површина од 860 хектари; Кратово во размер 1:1000 на површина од 300 хектари; Крушево во размер 1:100 на површина од 600 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

3. Авионско снимање на недвижностите

Ќе се изврши авионско снимање на недвижностите и ќе се изготви фото – техничка документација (контакт копии, фото скици, дијапозитиви) на непремереното подрачје на општините: Берово на 8 КО на површина од 43 458 хектари; Битола на 75 КО на површина од 123 372 хектари; Гевгелија на 22 КО на површина од 31 206 хектари; Гостивар од 69 КО на површина од 100 604 хектари; Демир Хисар на 15 КО на површина од 11 463 хектари; Кавадарци на 31 КО на површина од 84 180 хектари; Кочани на 20 КО на површина од 15 930 хектари; Куманово на 39 КО на површина од 26 056 хектари; Охрид на 60 КО на површина од 80 560 хектари; Прилеп на 87 КО на површина од 131 150 хектари; Радовиш на 31 КО на површина од 28 903 хектари; Ресен на 59 КО на површина од 55 424 хектари; Свети Николе на 18 КО на површина од 26 520 хектари; Скопје на 41 КО на површина од 44 338 хектари; Струга на 25 КО на површина од 9 370 хектари; Струмица на 34 КО на површина од 47 000 хектари; Тетово на 87 КО на површина од 104 000 хектари; Титов Велес на 51 КО на површина од 92 900 хектари; Штип на 34 КО на површина од 31 509 хектари; Македонски Брод на 43 КО на површина од 78 864 хектари; Делчево на 7 КО на површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО на површина од 600 хектари; Скопје на 41 КО на површина од 44 399 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

4. Дешифрирање на снимените недвижности

Ќе се изврши дешифрирање на деталот на снимените недвижности на непремерените подрачја на опш-

тини: Берово на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 43 458 и во размер 1:1000 на 5 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари: Битола на 75 КО на површина од 119 372 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, град Битола (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари: Брод на 40 КО на размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и на размер 1:1000, 3 КО град Брод и 2 КО (градежен реон на површина од 250 хектари и 2 КО (изграден дел) на површина од 300 хектари: Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 28 206 хектари и град Гевгелија и 16 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 3 000 хектари: Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и во размер 1:1000, градот Гостивар (градежен реон) на 32 КО (изграден дел) на површина од 5 000 хектари: Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари: Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 700 хектари: Кочани на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 14 838 хектари и во размер 1:1000 на 14 КО (изграден дел) на површина од 1 100 хектари: Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и во размер 1:1000 на 14 КО (изграден дел на површина од 2 000 хектари: Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари во размер 1:1000, град Неготино (градежен реон) и 3 КО (изграден дел на површина од 700 хектари: Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на 13 КО на површина од 1 500 хектари: Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 (изграден дел) на 10 КО на површина од 1 100 хектари: Радовиш на 22 КО на вкупна површина од 27 703 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, град Радовиш (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 1 200 хектари: Ресен на 43 КО на површина од 53 424 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000, градот Ресен (градежен реон) и на 15 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари: Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари: Струга на 10 КО во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000, градот Струга (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари: Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47 000 хектари: Тетово на 87 КО на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари: Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 на 8 КО (изграден дел) на површина од 800 хектари: Штип на 29 КО на површина од 28 709 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на градот Штип (градежен реон) и на 4 КО (изграден дел) на површина од 2 800 хектари: Делчево во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 хектари: Кратово на 4 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 300 хектари: Крушево на 6 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари: Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 КО на површина од 5 000 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

5. Пресметување на координати и коти на врзни точки

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на врзни точки кои ќе се постават на снимените подрачја на општините: Берово на 8 КО, на површина од 43 458 хектари: Битола на 75 КО на површина од 123

372 хектари: Гевгелија на 22 КО на површина од 31 206 хектари: Гостивар на 69 КО на површина од 100 604 хектари: Демир Хисар на 15 КО на површина од 11 463 хектари: Кавадарци на 31 КО на површина од 84 180 хектари: Кочани на 20 КО на површина од 15 930 хектари: Куманово на 39 КО на површина од 26 056 хектари: Охрид на 60 КО на површина од 80 560 хектари: Прилеп на 87 КО на површина од 131 150 хектари: Радовиш на 31 КО на површина од 28 903 хектари: Ресен на 59 КО на површина од 55 424 хектари: Свети Николе на 18 КО на површина од 26 520 хектари: Скопје на 41 КО на површина од 44 339 хектари: Струга на 25 КО на површина од 9 370 хектари: Струмица на 34 КО на површина од 47 000 хектари: Тетово на 87 КО на површина од 104 000 хектари: Титов Велес на 51 КО на површина од 92 900 хектари: Штип на 34 КО на површина од 31 509 хектари: Македонски Брод на 43 КО на површина од 78 864 хектари: Делчево на 7 КО на површина од 860 хектари: Кратово на 4 КО на површина од 300 хектари: Крушево на 6 КО на површина од 600 хектари: Скопје на 41 КО на површина од 44 399 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

6. Реституција на снимените недвижности

Ќе се изврши реституција на детал на снимените недвижности на подрачјето на општината: Берово на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 43 453 хектари и во размер 1:1000 на површина од 400 хектари: Битола на 75 КО во размер 1:2500 на површина од 119 372 хектари и град Битола (градежен реон) 8 КО (изграден дел) и во размер 1:1000 на површина од 4 000 хектари: Винаца на 1 КО – градежен реон на град Винаца во размер 1:1000 на површина од 350 хектари: Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 28 206 хектари: град Гевгелија (градежен реон) и 16 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 3 000 хектари: Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и град Гостивар (градежен реон) и 32 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 5 000 хектари: Делчево на 1 КО размер 1:2500 на површина од 2 366 хектари: Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари: Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и град Кавадарци (градежен реон) и 7 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 1 325 хектари: Кочани на 28 КО во размер 1:2500 на површина од 39 780 хектари и во размер 1:1000 на 19 КО (изграден дел) на површина од 1 427 хектари: Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и град Куманово (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 743 хектари: Македонски Брод на 40 КО во размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и во размер 1:1000 и град Македонски Брод (градежен реон) и 2 КО (изграден дел) на површина од 530 хектари: Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и градежниот реон на град Неготино и 3 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари: Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на 13 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари: Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 на 10 КО (изграден дел) на површина од 1 100 хектари: Радовиш на 22 КО во размер 1:2500 на површина од 27 703 хектари и во размер 1:1000 градежниот реон на град Радовиш 48 КО (изграден дел) на површина од 1 200 хектари: Ресен на 43 КО во размер 1:2500 на површина од 53 424 хектари и градежен реон на град Ресен и 15 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2

000 хектари; Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; Скопје на 41 КО на размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 КО (изграден дел) на површина од 5 000 хектари; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и град Струга и 14 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Тетово на 87 КО во размер 1:2500 на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 на дел од град Титов Велес (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 1 400 хектари; Штип на 29 КО во размер 1:2500 на површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 и град Штип (градежен реон) и 4 КО (изграден дел) на површина од 2 800 хектари; Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стариот премер) во размер 1:2500 и 1:1500 на површина од околу 47 000 хектари; Делчево во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 600 хектари и Валаново на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

7. Картографска обработка на оригинали (катастарски планови)

Ке се изврши картографска обработка на оригинали (планови) на снимените недвижности на подрачјето на општините: Берово на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 43 453 хектари и во размер 1:1000 на површина од 400 хектари; Битола на 75 КО во размер 1:2500 на површина од 119 372 хектари и град Битола (градежен реон) 8 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 4 000 хектари; Винаца на 1 КО – градежен реон на град Винаца во размер 1:1000 на површина од 350 хектари; Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 28 206 хектари, град Гевгелија (градежен реон) и 16 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 3 000 хектари; Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и град Гостивар (градежен реон) и 32 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 5 000 хектари; Делчево на 1 КО во размер 1:2500 на површина од 2 366 хектари; Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари; Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и град Кавадарци (градежен реон) и 7 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 1 325 хектари; Кочани на 28 КО во размер 1:2500 на површина од 39 780 хектари и во размер 1:1000 на 19 КО (изграден дел) на површина од 1 427 хектари; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и град Куманово (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 743 хектари; Македонски Брод на 40 КО во размер 1:2500 на површина од 78 564 хектари и во размер 1:1000 и град Македонски Брод (градежен реон) и 2 КО (изграден дел) на површина од 530 хектари; Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и градежниот реон на град Неготино и 3 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на 13 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари; Прилеп на 77 КО во размер 1:2500 на површина од 130 058 хектари и во размер 1:1000 на 10 КО (изграден дел) на површина од 1 100 хектари; Радовиш на 22 КО во

размер 1:2500 на површина од 27 703 хектари и во размер 1:1000 на градежен реон на град Радовиш на 48 КО (изграден дел) на површина од 1 200 хектари; Ресен на 43 КО во размер 1:2500 на површина од 53 424 хектари и градежен реон на град Ресен и 15 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на површина од 39 399 хектари и во размер 1:1000 на 22 КО (изграден дел) на површина од 5 000 хектари; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и град Струга и 14 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Тетово на 87 КО во размер 1:2500 на површина од 100 098 хектари и во размер 1:1000 на 26 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 100 хектари и во размер 1:1000 на дел од град Титов Велес (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) на површина од 1 400 хектари; Штип на 29 КО во размер 1:2500 на површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 и град Штип (градежен реон) и 4 КО (изграден дел) на површина од 2 800 хектари; Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стариот премер) во размер 1:2500 и 1:1000 на површина од околу 47 000 хектари; Делчево во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 600 хектари и Валаново на 3 КО на размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

8. Пресметување на површина на недвижностите

Ке се изврши пресметување на површините на парцелите на снименото подрачје на општините Берово на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 43 458 хектари и во размер 1:1000 на 5 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; Битола на 75 КО во размер 1:2500 на површина од 119 372 хектари и град Битола (градежен реон) и 8 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 4 000 хектари; Винаца на 1 КО градежен реон на град Винаца на вкупна површина од 1 761 хектар од кој во размер 1:2500 на површина од 1 511 хектари и во размер 1:1000 на површина од 350 хектари; Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на површина од 28 206 хектари и град Гевгелија на 16 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 3 000 хектари; Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на површина од 95 604 хектари и град Гостивар (градежен реон) и 32 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 5 000 хектари; Делчево на 1 КО во размер 1:2500 на површина од 2 366 хектари; Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на површина од 9 963 хектари и во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 1 500 хектари; Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на површина од 83 480 хектари и во размер 1:1000 град Кавадарци (градежен реон) и 7 КО (изграден дел) на површина од 1 325 хектари; Кочани на 28 КО на вкупна површина од 40 107 хектари во размер 1:2500 на површина од 39 780 хектари и во размер 1:1000 на 19 КО (изграден дел) на површина од 1 427 хектари; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на површина од 27 597 хектари и градежен реон на град Куманово, КО Куманово (Куманово, Проевце, Бедиње и Долно Коњаре) на површина од 4 131 хектар од кој во размер 1:2500 на површина од 1 888 хектари и во размер 1:1000 на површина од 2 243 хектари и 14 КО (кои се снимаат во размер 1:100); Македонски Брод на 40 КО во размер 1:2500 на површина од 78 567 хектари и град Македонски Брод (градежен реон) и 2 КО (изграден дел) во размер 1:1000

на површина од 550 хектари; Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на површина од 25 356 хектари и град Неготино (градежен реон) и 3 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 700 хектари; Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 79 060 хектари и во размер 1:1000 на површина од 1 100 хектари; Ресен на 43 КО во размер 1:2500 на површина од 53 424 хектари и град Ресен (градежен реон) и 15 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 2 000 хектари; Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на површина од 26 120 хектари и во размер 1:1000 на 4 КО (изграден дел) на површина од 400 хектари; Скопје на 41 КО на површина од 39 399 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на 22 КО (изграден дел) на површина од 5 000 хектари; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на површина од 7 370 хектари и во размер 1:1000 на град Струга (градежен реон) и 14 КО (изграден дел) на површина од 2 000 хектари; Тетово на 87 КО на површина од 100 098 хектари во размер 1:2500 и во размер 1:1000 на 26 КО (изграден дел) на површина од 4 000 хектари; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на површина од 92 626 хектари и во размер 1:1000 дел од град Титов Велес (градежен реон) и 8 КО (изграден реон) на површина од 1 400 хектари; Штип на 29 КО во размер 1:2500 на површина од 28 709 хектари и во размер 1:1000 град Штип (градежен реон) и 4 КО (изграден дел) на површина од 2 800 хектари; Струмица на 15 КО (целосно) и на 19 КО (дел од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47.000 хектари; Делчево во размер 1:1000 на 7 КО (изграден дел) на површина од 860 хектари; Кратово на 4 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 300 хектари; Крушево на 6 КО (изграден дел) во размер 1:1000 на површина од 600 хектари и Валандово на 3 КО во размер 1:1000 (изграден дел) на површина од 600 хектари.

9. Катастарско класирање на земјиштето

Ќе се изврши катастарско класирање на земјиштето на подрачјата на општините: Берово на 8 КО на површина од 43 658 хектари; Битола на 75 КО на површина од 123 372 хектари; Гевгелија на 6 КО на површина од 28 206 хектари; Гостивар на 69 КО на површина од 100 604 хектари; Делчево на 1 КО на површина од 2 366 хектари; Демир Хисар на 8 КО на површина од 9 963 хектари; Кавадарци на 24 КО на површина од 83 490 хектари; Кочани на 23 КО на површина од 22 353 хектари; Куманово на 25 КО на површина од 27 597 хектари; Македонски Брод на 40 КО на површина од 78 567 хектари; Неготино на 9 КО на површина од 25 356 хектари; Охрид на 47 КО на површина од 79 060 хектари; Прилеп на 76 КО на површина од 125 610 хектари; Радовиш на 22 КО на површина од 28 000 хектари; Ресен на 43 КО на површина од 54 924 хектари; Свети Николе на 14 КО на површина од 26 500 хектари; Скопје на 41 КО на површина од 44 399 хектари; Струга на 10 КО на површина од 8 000 хектари; Тетово на 87 КО на површина од 104 000 хектари; Титов Велес на 47 КО на површина од 93 226 хектари; Штип на 29 КО на површина од 29 599 хектари и Струмица на 15 КО (целосно) и 19 КО (дел од стар премер) во размер 1:2500 и 1:5000 на површина од околу 47 000 хектари.

10. Мерење и вршење увид на згради

Ќе се врши мерење и увид на згради, делови од згради (станови), деловни простории, стопански јавни и

други објекти, гаражи, шупи и помошни простории на подрачјата на општините: Берово на 16 КО; Битола на 123 КО; Македонски Брод на 50 КО; Валандово на 22 КО; Винаца на 15 КО; Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 87 КО; Дебар на 36 КО; Делчево на 27 КО; Демир Хисар на 38 КО; Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; Кочани на 42 КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 31 КО; Крушево на 23 КО; Куманово на 109 КО; Неготино на 34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 109 КО; Пробиштип на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 43 КО; Свети Николе на 42 КО; Скопје на 145 КО; Струга на 43 КО; Струмица на 21 КО; Тетово на 91 КО; Титов Велес на 83 КО и Штип на 72 КО.

11. Реамбулација – дополнителен премер

Ќе се врши реамбулација – дополнителен премер на настанатите измени на недвижностите во изминатиот период со што ќе се обезбеди фактичката состојба на недвижностите во катастарската евиденција. Ова ќе се врши на подрачјата каде што е извршен премерот на земјиштето по фотограметриска и класична метода во изминатиот период во општините: Берово на 8 КО на површина од 43 458 хектари; Битола на 47 КО на површина од 52 434 хектари; Македонски Брод на 10 КО на површина од 13 829 хектари; Валандово на 22 КО на површина од 33 144 хектари; Винаца на 15 КО на површина од 43 266 хектари; Гевгелија на 28 КО на површина од 47 495 хектари; Гостивар на 18 КО на површина од 34 039 хектари; Дебар на 36 КО на површина од 27 126 хектари; Делчево на 29 КО на површина од 58 670 хектари; Демир Хисар на 30 КО на површина од 34 340 хектари; Кавадарци на 22 КО на површина од 29 770 хектари; Кичево на 78 КО на површина од 86 438 хектари; Кочани на 15 КО на површина од 12 864 хектари; Кратово на 28 КО на површина од 31 822 хектари; Крива Паланка на 15 КО на површина од 20 220 хектари; Крушево на 23 КО на површина од 23 821 хектар; Куманово на 77 КО на површина од 88 169 хектари; Неготино на 24 КО на површина од 48 235 хектари; Охрид на 2 КО на површина од 2 328 хектари; Прилеп на 33 КО на површина од 32 039 хектари; Пробиштип на 35 КО на површина од 32 554 хектари; Радовиш на 28 КО на површина од 45 751 хектар; Свети Николе на 29 КО на површина од 38 759 хектари; Скопје на 99 КО на површина од 131 450 хектари; Струга на 33 КО на површина од 43 193 хектари; Струмица на 60 КО на површина од 68 037; Тетово на 4 КО на површина од 1 500 хектари; Титов Велес на 37 КО на површина од 61 067 хектари и Штип на 43 КО на површина од 51 924 хектари.

12. Подготовка и компјутерска обработка на податоците од премерот

После завршувањето на пресметувањето на површините, ќе се внесат податоците во базата на информациониот систем за установување единствена евиденција на недвижностите. Податоците за носителите и правото на недвижностите, нумерички и описни податоци со површини, катастарска класа и катастарска култура за парцелите на недвижностите се внесуваат во медиумите преку компјутерска обработка.

Во десетгодишниот период, се планира да се изготват пописни листови на 772 катастарски општини со околу 2.900.000 парцели и тој материјал да се дистрибуира како основа на излагањето на податоците од премерот за утврдување и запишување на правата на недвижностите,

Исто така, ќе се извршат подготовки со формирање база на податоци преку компјутерска обработка на сите катастарски општини кои ќе бидат реамбулирани

во подрачните одделенија за премер и катастар, ќе се изработат пописни листови и ќе се дистрибуира како основа за излагање на податоците од премерот за утврдување и запишување на правата на недвижностите.

13. Излагање на јавен увид на податоците од премерот и запишувањето на правата на недвижностите со дополнителен премер

Ќе се изврши излагање на јавен увид на податоците од премерот на недвижностите, при што ќе се утврдуваат и запишуваат правата, како и товарите, кои постојат на снимените недвижности на подрачјето на општините: Берово на 16 КО; Битола на 124 КО; Македонски Брод на 50 КО; Валандово на 22 КО; Винаца на 15 КО; Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 87 КО; Дебар на 36 КО; Делчево на 29 КО; Демир Хисар на 38 КО; Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; Кочани на 45 КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 36 КО; Крушево на 25 КО; Куманово на 109 КО; Неготино на 34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 111 КО; Пробиштип на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 43 КО; Свети Николе на 43 КО; Скопје на 147 КО; Струга на 43 КО; Струмица на 75 КО; Тетово на 92 КО; Титов Велес на 84 КО и Штип на 72 КО или вкупно во целата Република 1 700 КО.

14. Изготвување на катастарски операт

Ќе се изготват катастарски операт на недвижностите по маханографски пат за секоја катастарска општина посебно на целата територијата на Републиката: Берово на 16 КО; Битола на 124 КО; Македонски Брод на 50 КО; Валандово на 22 КО; Винаца на 15 КО; Гевгелија на 34 КО; Гостивар на 87 КО; Дебар на 36 КО; Делчево на 29 КО; Демир Хисар на 38 КО; Кавадарци на 46 КО; Кичево на 78 КО; Кочани на 45 КО; Кратово на 28 КО; Крива Паланка на 36 КО; Крушево на 25 КО; Куманово на 109 КО; Неготино на 34 КО; Охрид на 49 КО; Прилеп на 111 КО; Пробиштип на 35 КО; Радовиш на 50 КО; Ресен на 43 КО; Свети Николе на 43 КО; Скопје на 147 КО; Струга на 43 КО; Струмица на 75 КО; Тетово на 92 КО; Титов Велес на 84 КО и Штип на 72 КО или вкупно во целата Република 1 700 КО.

Исто така ќе се изврши:

- впишување на правото на сопственост и товарите на недвижностите утврдени во постапката на излагањето на 1 500 000 ставки, односно на 150 000 парцели годишно.

- внесување на бонитетни класи на земјиштето евидентирани на 5 000 000 парцели, односно на 500 000 парцели годишно;

Пакување, опис и дистрибуција на изготвените катастарски операт за 1 700 катастарски општини во Републиката, односно 170 катастарски операт, со просечно 680 книги годишно.

Со изготвувањето на катастарските операт, како последна фаза од премерот, ќе биде установена катастарската евиденција на недвижностите, врз основа на премерот на овие подрачја кој е извршен според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите за секоја катастарска општина посебно.

15. Репродукција на оригинали

Ќе се изврши репродукција на изготвените оригинали (планови) за премереното подрачје на општините: Берово на 8 КО во размер 1:2500 на 171 оригинали на 5 КО во размер 1:1000 на 20 оригинали; Битола на 75 КО во размер 1:2500 на 485 оригинали и во размер 1:1000 на 159 оригинали; Винаца на 1 КО во размер 1:1000 на 16 оригинали; Гевгелија на 6 КО во размер 1:2500 на 75

оригинали и на 16 КО во размер 1:1000 на 100 оригинали; Гостивар на 69 КО во размер 1:2500 на 350 оригинали и на 33 КО во размер 1:1000 на 170 оригинали; Делчево на 1 КО во размер 1:2500 на 11 оригинали и на 2 КО во размер 1:1000 на 20 оригинали; Демир Хисар на 8 КО во размер 1:2500 на 43 оригинали и на 7 КО во размер 1:1000 на 45 оригинали; Кавадарци на 24 КО во размер 1:2500 на 296 оригинали и во размер 1:1000 на 10 КО на 68 оригинали; Кочани на 28 КО во размер 1:2500 на 172 оригинали на 16 КО во размер 1:1000 на 119 оригинали; Куманово на 25 КО во размер 1:2500 на 93 оригинали на 14 КО во размер 1:1000 на 167 оригинали; Македонски Брод на 40 КО во размер 1:2500 на 271 оригинали и на 3 КО во размер 1:1000 на 20 оригинали; Неготино на 9 КО во размер 1:2500 на 110 оригинали и на 3 КО во размер 1:1000 на 30 оригинали; Охрид на 47 КО во размер 1:2500 на 295 оригинали и на 15 КО во размер 1:1000 на 60 оригинали; Прилеп на 76 КО во размер 1:2500 на 487 оригинали и на 12 КО во размер 1:1000 на 80 оригинали; Радовиш на 22 КО во размер 1:2500 на 120 оригинали и на 9 КО во размер 1:1000 на 50 оригинали; Ресен на 43 КО во размер 1:2500 на 210 оригинали и на 17 КО во размер 1:1000 на 70 оригинали; Свети Николе на 14 КО во размер 1:2500 на 100 оригинали и на 4 КО во размер 1:1000 на 37 оригинали; Скопје на 41 КО во размер 1:2500 на 170 оригинали и на 29 КО во размер 1:1000 на 550 оригинали; Струга на 10 КО во размер 1:2500 на 36 оригинали и на 15 КО во размер 1:1000 на 80 оригинали; Тетово на 87 КО во размер 1:2500 на 383 оригинали и на 26 КО во размер 1:1000 на 200 оригинали; Титов Велес на 47 КО во размер 1:2500 на 320 оригинали и на 8 КО во размер 1:1000 на 84 оригинали и Штип на 29 КО во размер 1:2500 на 125 оригинали и на 5 КО во размер 1:1000 на 45 оригинали или вкупно 4 323 оригинали во размер 1:2500 и 2 190 оригинали во размер 1:1000.

Б. Основни геодетски работи

На подрачјето на градовите: Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Крушево, Неготино, Радовиш, Ресен, Тетово и Штип ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на градска тригонометриска, полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на прецизен и технички нивелман.

На дел од подрачјето на градовите: Скопје и Струга ќе се постават, одредат и пресметаат координати и коти на полигонометриска мрежа и нивелманска мрежа на прецизен и технички нивелман.

В. Бонитирање на земјиштето

Ќе се изврши бонитирање на плодното земјиште, освен шумите и пасиштата во планинските високи предели, на цела територија на републиката, која опфаќа 1 718 катастарски општини, на површина од 1 155 080 хектари со 3.800.000 катастарски парцели.

За таа цел ќе се извршат теренски и лабораториски анализи на плодното земјиште во Републиката на 46 203 педолошки профили за кои ќе се обработат 138 609 почвени анализи.

Врз основа на добиените резултати од теренските и лабораториските анализи ќе се изготват: бонитетни карти, педолошки карти, карти на ерозијата, карти на водолежност – плавност и земјоделски карти, посебно за подрачјето на секоја катастарска општина (1 718) во Републиката.

Г. Одржување на премерот и катастарот со компјутерско спроведување на измени во катастарските операт

1. Во подрачните одделенија за премер и катастар ќе се врши одржување на премерот и катастарот на

недвижностите со внесување на измените на податоците од премерот во катастарските планови и регистрирање во списковите на промени на 1 718 катастарски општини во Републиката.

2. Ќе се врши компјутерско спроведување на настанатите измени на податоците на премерот и катастарот на недвижностите во катастарските оперативни на 1 718 катастарски општини во Републиката. Бројот на измените годишно изнесува околу 250 000 односно 2 500 000 за десет години.

3. Ќе се врши за секоја година пресметување на катастарскиот приход на земјиштето на постојните 1 718 катастарски општини во Републиката.

4. Ќе се врши за секоја година пресметување и обработка на данок на придонеси на граѓаните кои остваруваат приход од земјоделска дејност во Републиката. Обработката на даноци ќе се врши за околу 300 000 даночни обврзници во Републиката.

III

Потребни средства

За извршување на работите од оваа Програма се обезбедуваат средства во Републичкиот буџет за секоја година.

1. За опрема	
– 1992 година	650.000.000,00 динари
– 1993 година	550.000.000,00 динари
– 1994 година	500.000.000,00 динари

2. За премер 850.000.000,00 динари.

Висината на средствата се утврдени според трошоците на премерот и катастарот на недвижностите во 1991 година. Висината на средствата за секоја година ќе се валоризираат според реалните трошоци на премерот и катастарот на недвижностите направени во годината во која ќе се врши премерот.

IV

Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08–1550/1 Претседател
10 април 1992 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

535.

Врз основа на член 13 став 3 од Одлуката за утврдување на границите на заштитните зони на изворот Рашче („Службен весник на СРМ“ број 36/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 април 1992 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КАЛИТАТИВНИТЕ И КВАНТИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДИТЕ ШТО ЈА ХРАНАТ ЖЕДЕНСКАТА АКУМУЛАЦИЈА И ИЗВОРОТ РАШЧЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1992 ДО 1994 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува реализацијата на активностите за следење на квалитативните и квантитативните карактеристики на водите што ја хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче, роковите за нивно извршување, средствата за извршување на Про-

грамата во целина и органите надлежни за извршување на работите и мерките за извршување на Програмата.

II

Активностите за реализирањето на оваа програма ќе се спроведуваат на следниов начин:

1) Ќе се воспостават набљудувачки профили и тоа:

A. ПРОФИЛ I – ЈУГОХРОМ

A1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ

A.1.1. Река Вардар – Јегуновце T12в (Н, Q, Cr, ф), – постојана станица

A.1.2. Река Бистрица, пред влив во река Вардар M2 (Н, ф, Cr, ф) нова станица

A.1.3. Поток Јегуновце M4 (ф и Cr)

A.1.4. Отпадна вода од ОП ХЕК „Југохром“, непосредно пред влив во река Бистрица – ефлуент T10

Н – постојано следење на нивото – водостой
Q – мерење на протечни количества на водите
Cr – вкупна содржина на шестовалентен и шестовалентен хром
ф – содржина на фенол

A2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

A.1.2.1. Пиезометар П-22/3 (постоен) (Н, Cr)

A.1.2.2. Пиезометар П-8 (постоен) (Н, Cr)

A.1.2.3. Пиезометар П-11/1,2,3 (постојни) (Н, Cr)

A.1.2.4. Пиезометар П-12/1,2,3,4 (постојни) (Н, Cr)

A.1.2.5. Пиезометар П-26/1,2 (постојни) (Н, Cr)

A.1.2.6. Пиезометар П-27/1 (постоен) (Н, Cr)

A.1.2.7. Пиезометар П-6 (реконструкција – нов) (Н, Cr)

A.1.2.8. Пиезометар П-28 (Н, Cr)

A.1.2.9. Пиезометар ПА (нов – на десен брег на р.Вардар) (Н, Cr)

A.1.2.10. Пиезометар ПБ (нов – на десен брег на р.Вардар во Жеденскиот масив) (Н, Cr)

Б. ПРОФИЛ II – ДЕПОНИЈА

Б1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ

Б.1.1. Поток депонија T11, дренажна вода од депонијата (поток Музга), (Н, Q, Cr)

Б.1.2. Река Вардар – T12б, по вливот на водите од депонија и река Габровница (Q и Cr)

Б.1.3. Река Габровница T13, пред влив во река Вардар (Q)

Б2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Б.2.1. Пиезометар П-1 постоен (Н, Cr)

Б.2.2. Пиезометар П-2/1 постоен (Н, Cr)

Б.2.3. Пиезометар П-30 постоен (Н, Cr)

Б.2.4. Пиезометар П-34/1 постоен (Н, Cr)

Б.2.5. Пиезометар П-36/2 постоен (Н, Cr)

Б.2.6. Пиезометар ПВ нов на десен брег на река Вардар во Жеденскиот масив (Н, Cr)

В. ПРОФИЛ III – РАДУША

В1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ

В.1.1. Река Вардар – водомерна станица Радуша T12 (постојна) (Н, Q, Cr)

В2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

В.2.1. Пиезометар П-52 (нов) (Н, Cr)

В.2.2. Пиезометар П-43/1 постоен (Н, Cr)

В.2.3. Бунари Б-1 и Б-2 постојни (Н, Cr)

В.2.4. Пиезометар НГ (нов) – на лев брег на р.Вардар (Н, Cr)

В.2.5. Пиезометар ПД (нов) – на лев брег на р. Вардар (Н, Cr)

2) Во мерната мрежа за спроведување на оваа програма ќе се воспостават следниве поединечни мерни места:

А. ПОЕДИНЕЧНИ МЕРНИ МЕСТА**А.1 ПОВРШИНСКИ ВОДИ**

А1.1. Река Вардар – Водомерна станица Саракинци, постојна

А1.2 Река Вардар – Рапче, нова со водомерна летва

А1.3. Каптажа Рапче – постојна

А2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ

А2.1. Пиезометар П-3 (десен брег на река Вардар)

А2.2 Дупнатина – бунар Б-1 (постоен, село Бојане)

А3. ДОЖДОМЕРНИ СТАНИЦИ

А3.1. Село Групчин (постојна)

А3.2. Село Бојане (постојна)

А3.3. Село Јанчиште (постојна)

А3.1. Село Рапче (постојна)

А3.1. Село Радуша (постојна)

А3.1. Село Шемшево (постојна)

Заради покомплексно следење на режимот на истечувањето на изворот, а во врска со режимот на врнежите, ќе се постави тотализатор на Жеденскиот масив, преку кои ќе се одредуваат вкупните годишни суми на врнежи, паднати на масивот и три омбрографски инструменти за регистрирање на месечни суми на врнежи со регистрирање на интензитетот на истите. Микролокалитетот на поставувањето на омбрографските инструменти ќе се определи дополнително на терен.

3) На сите мерни места воспоставени согласно со оваа програма ќе се вршат комплексни хемиски анализи на подземните, речните и отпадните води, симултано еднаш во месецот.

На сите мерни места за површински води воспоставени согласно со оваа програма секојдневно ќе се вршат и хидрометрички мерења за одредување на проточните количества вода.

На сите мерни места на подземни води земањето на проби на вода за анализа, регистрирање на нивото на подземната вода и температурата ќе се врши секој месец, а од новите пиезометри пробите ќе се земаат од различни длабочини во слојот на подземната вода, во зависност од нивото на подземните води.

На сите дождомерни станици воспоставени согласно со оваа програма, ќе се вршат мерења согласно со Методологијата и упатствата за ваков вид мерења.

4) Заради испитување на потеклото и староста на подземните води со примена на радиоизотопи ќе се врши следења на содржината на стабилни изотопи $b^{18}O$ и $b^{2}H$ во водите, следење на содржината на $H-3$ и следење на содржината $C14$, за што се воспоставуваат следниве мерни места:

А. СЛЕДЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА СТАБИЛНИ ИЗОТОПИ $b^{18}O$ И $b^{2}H$ ВО ВОДИТЕ**А1. Профил I – ХЕК Југохром**

А1.1. Пиезометар П-22/3

А1.2. Пиезометар ПА

А1.3. Артерска вода – ХЕК Југохром

А1.4. Река Вардар

А1.5. Врнежи

А2. Профил III – Радуша

А2.1. Пиезометар П-52 (нов)

А2.2. Пиезометар П-43

А2.3. Пиезометар ПГ

А3. Посебни мерни места

А3.1. Извор Рапче

А3.2. Врнежи на Попова Шапка (извори, три мерни места)

Фреквенцијата на мерења на сите мерни места е еднаш месечно.

Б. СЛЕДЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА $H-3$ **Б1. Профил I – ХЕК Југохром**

Б1.1. ХЕК Југохром

Б1.2. Артерска вода ХЕК Југохром

Б1.3. Пиезометар П-22/3

Б1.4. Пиезометар ПА

Б1.5. Река Вардар Југохром

Б2. Профил III – Радуша

Б2.1. Извор Рапче

Б3. Посебни мерни места

Б3.1. Врнежи на Попова Шапка

Фреквенцијата на мерења на сите мерни места е еднаш месечно.

В. СЛЕДЕЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА $C-14$ **В1. Профил I – ХЕК Југохром**

В1.1. Артерска вода – ХЕК Југохром

В1.2. Река Вардар

В1.3. Пиезометар П-22/3

В1.4. Пиезометар ПА

В2. Профил III – Радуша

В2.1. Извор Рапче I

В2.2. Извор Рапче II

В3. Посебни мерни места

В3.1. Извори Попова Шапка

5) Врз основа на испитувањата предвидени под оделот II точка 4 под Б и В и точка 6 на оваа програма ќе се изврши анализа на динамизмот на подземните води кои гравитираат кон Жеденскиот масив.

6) Користејќи ги природните трасери $b^{2}H$, $b^{18}O$, H^3 и C^{14} ќе се изврши анализа на механизмот на истечување на изворот Рапче на математички модел.

7) Заради вршење на анализа на пропагација на различни полутанти со подземните води ќе се испитува:

– кинетика на сорпцијата на потенцијалниот загадувач – шестовалентен хром;

– *in situ* (анализа на состојби на јадро од новите пиезометри ПА, ПБ, ПВ, ПГ и ПД и

– лабораториски испитувања на сорпциско – десорпциски карактеристики на материјали од Жеденскиот масив.

Врз основа на наведените испитувања ќе се добијат сознанија за можната пропагација на шестовалентниот хром во Жеденскиот масив.

8) Заради големата опасност од потенцијално хемиско загадување на водите од изворот Рапче од отпадни, комунални и индустриски води да се устрои и води катастар на следните загадувачи:

Општина Гостивар

1. Фабрика „Силика“,
2. Фабрика за безалкални влакна „Видое Смилевски Бато“,
3. Кланница „Горни Полог“,
4. Мермерен комбинат „Мермери“,
5. Градска канализација и
6. Текстилна фабрика „Готекс“.

Општина Тетово

1. Текстилен комбинат „Тетекс“
2. Алумина
3. Млекарница,
4. ПИК „Београд“,
5. Градска канализација,
6. Рудник Радуша,
7. ХЕК Југохром,
8. Кожара Тетово и
9. Свињарска фарма во село Челопек.

По потреба списокот на горе наведените потенцијални загадувачи може да се менува, дополнува или брише во зависност од тоа како ќе се менува состојбата

на теренот, во согласност со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

9) Врз основа на сите спроведени истражувања ќе се изврши анализа на постојната просторна и урбанистичка документација од аспект на согледаната состојба на активностите и објектите што се потенцијални загадувачи на површинските и подземните води и предвидените плански мерки за заштита на човковата околина како основа за реурбанизација и урбанизација на населените места во одделни реони на Полошката котлина.

Резултатите од истражувањата во оваа програма ќе се користат при изработката на Студија за заштита од загадување на водите од Вардарскиот слив.

III

Работите предвидени во одделот II точки 1, 2 и 3 од оваа програма ќе ги врши Републичкиот хидрометеоролошки завод.

За работите предвидени во одделот II точките 4, 5, 6 и 7 од оваа програма ќе биде ангажиран Центарот за примена на радиоизотопи во науката и стопанството „Скопје“.

Работите од одделот II точка 9 на оваа програма ќе ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

IV

Носителите на активностите врз основа на извршените истражувања на крајот на секоја измината година ќе изготват годишен извештај кој ќе се достави до Владата на Република Македонија.

V

Врз основа на тригодишните истражувања Републичкиот хидрометеоролошки завод, како координатор на активностите од оваа програма, ќе изготви елаборат за состојбата на квалитетот на водите што ја хранат Жеденската акумулација и изворот Рашче, со предлог на мерки и активности за заштита.

Врз основа на сознанијата добиени од тригодишните испитувања Републичкиот хидрометеоролошки завод ќе предложи нова програма со која ќе се прецизира понатамошниот тек на истражувањата.

VI

За извршување на оваа програма потребни се средства за инвестиции и тековно работење – материјален трошок во износ од 48.190.000 динари, а ќе се обезбедат од корисниците на вода од изворот Рашче.

Вид средства	Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	Републички хидрометеоролошки завод	Центар за примена на радиоизотопи во науката и стопанството
Материјални трошоци	1.740.00	13.260.000	8.250.000
Инвестиции			
Динарски дел	–	16.000.000	–
Девизен дел (65.500 ДЕМ)	–	5.600.00	–
Царина и други трошоци	–	3.340.000	–
Вкупно:	–	24.940.000	–
СЕ ВКУПНО:	1.740.000	36.200.00	8.250.000

Средствата од став 1 на овој оддел ќе се реализираат годишно и тоа:

Извршител на активност	1992	1993	1994
Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија			
– Инвестиции	–	–	–
– Материјален трошок	580.000	580.000	580.000
ВКУПНО:	580.000	580.000	580.000

Републички хидрометеоролошки завод

– Инвестиции	24.940.000	–	–
– Материјален трошок	4.420.000	4.420.000	4.420.000
ВКУПНО:	29.360.000	4.420.000	4.420.000

Центар за примена на радиоизотопи во науката и стопанството „Скопје“

– Инвестиции	–	–	–
– Материјален трошок	2.750.000	2.750.000	2.750.000
ВКУПНО:	2.750.000	2.750.000	2.750.000

СЕ ВКУПНО: 32.690.000 7.750.000 7.750.000

Се вкупно за три години: 48.190.000

Нереализираните средства во тековната година се пренесуваат во наредната година.

Средствата потребни за извршување на оваа програма пресметани се согласно на висината на цените од јануари 1992 година, а за девизниот дел по тековниот курс од 85,00 динари за една ДЕМ марка. Во случај на промена на цените на елементите што ја сочинуваат финансиската пресметка определените износи на средства ќе се корегираат годишно согласно со прописите.

VII

Реализацијата на Програмата ќе отпочне веднаш по одобрувањето на потребните средства, набавката на опремата и извршувањето на подготвителните работи.

VIII

Се задолжуваат носителите на активностите за извршување на оваа програма редовно и континуирано да ги следат состојбите и да преземат потребни мерки за нејзина реализација.

IX

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1551/1
10 април 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

536.

Врз основа на член 29 точка 2 и член 53 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 6/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/88 и 70/89), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ПРИ УВОЗОТ НА ЛЕКОВИ, ПОТРОШЕН МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И СУПСТАНЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ КОИ НЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. При увозот на лекови, потрошен медицински материјал и супстанции за производство на лекови кои не се произведуваат во Републиката, не се плаќа царина.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1356/1 Претседател на Владата,
28 април 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

537.

Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26. III. 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО

1. Се разрешува од должноста претседател, потпретседател, секретар и членови на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Тетово, сметано од 4.III.1992 година, и тоа:

1. Борис Трневски, претседател,
2. Емурлај Исмаилаки, потпретседател,
3. Џемали Арифи, секретар,
4. Панче Бошковски, член,
5. Јованче Богдановски, член,
6. Јордан Ристевски, член,
7. Исмаил Камили, член

2. Именуваните имаат право во рок од 30 дена по престанувањето на функцијата што ја вршеле да се вратат на работа во организациите каде што им мирува работниот однос, односно до 4.IV.1992 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1096/1 Претседател на Владата,
20 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

538.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Крсте Мисир-

ков“ од Гевгелија, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Ангел Тановски, досегашен вршител на должноста и наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/14 Претседател на Владата,
26 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

539.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ХРИСТО АНТЕСКИ“ – С. ТРЕБОШ – ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Христо Антески“ – с. Требош Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето е именуван Асаи Нади, наставник по албански јазик и литература.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/15 Претседател на Владата,
26 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

540.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „11 ОКТОМВРИ“ – КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „11 Октомври“ – Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето, повторно е именуван Круне Младеновски, професор по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-610/16 Претседател на Владата,
26 март 1992 година д-р Никола Кљусев, с.р.
Скопје

541.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦСНО „ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ“ – ГОСТИВАР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Центарот за средно

насочено образование „Злате Малакоски“ – Гостивар, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот повторно е именуван Станко Бибоски, професор по производно-техничко образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-611/1
26 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

542.

Врз основа на член 255 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и 40/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Републичкиот совет на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на училиштето повторно е именуван Ксенија Симонијан, професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-611/2
26, март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

543.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 март 1992 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ОХРИД

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Центарот за социјална работа во Охрид, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот е именуван Горѓи Тодоровски, педагог во Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-612/3
26, март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

544.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Сл. весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „11 ОКТОМВРИ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО за

згрижување и воспитание „11 Октомври“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именувана Викторија Дамјановска, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-613/2
26. март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

545.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност (Сл. весник на СРМ бр. 4/86 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Народниот театар во Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на театарот е именуван Томислав Спасовски, досегашен вршител на должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-614/3
26, март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

546.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЈАСНА РИСТЕСКА“ – ОХРИД

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст „Јасна Ристеска“ – Охрид се определуваат:

– Васка Кочоска, доктор на медицина, вработена во Медицинскиот центар во Охрид,

– Љиљана Мишева, индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Братство-единство“ – Охрид,

– Димитар Симонче, одборник во Собранието на општината Охрид

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/7
26, март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

547.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕРА ЦИРВИРИ – ТРЕНА“ – ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца

од предучилишна возраст „Вера Циривири – Трена“ – Штип се определуваат:

- Виолета Пеева, економист, вработена во РО „Електро-исток“ – Штип
- Зоран Читкушев, вработен во Домот за млади – Штип

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/8

26 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

548.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „8-МИ МАРТ“ – СТРУГА

1. За претставник на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитание „8-ми Март“ во Струга се определува Дуке Стојаноски, одборник во Собранието на општината Струга.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/9

26 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

549.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „НАША ИДНИНА“ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Наша иднина“ во Прилеп се определуваат:

- Параскева Долгоска, педагог, вработена во ПЕ Прилеп на Педагошкиот завод на Македонија,
- Кирил Горѓиоски, дипл. правник, вработен во РО „Металец“ – Прилеп,
- Трајче Мирчески, професор, на работа во Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ – Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-708/10

26 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

550.

Врз основа на член 14 од Законот за издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 24/78), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО БИД „МИСИРКОВ“ – БИТОЛА

1. Владата на Република Македонија не дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на РО Битолска издавачка дејност „Мисирков“ – Битола, со која за индивидуален работоводен орган на организацијата повторно е именуван Митко Недановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1079/1

26 март 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

551.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО

1. За помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува Томе Зимбаков, адвокат од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-773/1

28 февруари 1992 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Блаже Ристовски, с.р.

552.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека во време на важењето член 117 став 1 точка 21 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80, 24/88, 40/90 и 36/91), не бил во согласност со Уставот.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 4/91 од 25 декември 1991 година, поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот, за време на важењето.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 117 став 1 точка 21 од Законот, кој се наоѓаше во делот за дисциплинска одговорност, како потешка повреда на работните обврски беше предвидено да се смета однесувањето во службата или надвор од службата кое му штети на угледот на органите на управата надлежни за внатрешни работи. Понатаму, Судот утврди дека со Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), престануваат да важат одредбите за дисциплинска одговорност (членовите од 113–126). Меѓутоа, со оглед на тоа што со измените не е предвидено отстранување на последиците настанати со нивната примена, Судот се впущи во испитување на одредбата од Законот во време на нејзиното важење.

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот на Република Македонија, сите се еднакви пред законот, а согласно член 32 од Уставот секому под еднакви услови му се гарантира право на работа, заштита при работа, слободен избор на вработување и достапност на секое работно место, од што, според мислењето на Судот, произлегува дека со закон при уредувањето на начинот на остварувањето на правата на вработените мора да се обезбеди еднаквост на граѓаните во остварувањето на основните права од работниот однос, а во тие рамки и за престанок на работниот однос.

Според член 209 став 6 од Уставот на Република Македонија, кој се применува во време на важењето на оспорената законска одредба,

на работникот можеше да му престане работата против неговата волја само под услови и на начин утврдени со закон. Според тоа, со законот требало дејдно да се утврдат условите и начинот на престанокот на работниот однос односно да се определи кое однесување на работникот надвор од службата можело да му наштети на угледот на органот, што би претставувало основа за изрекување дисциплинска мерка – престанок на работниот однос.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба однесувањето на работникот надвор од службата – како потешка повреда, за која се изрекувала мерката – престанок на работниот однос, не било поврзано со работата и не претставувало повреда на работната дисциплина, затоа што во овој закон како основни обврски на работникот се предвидени (член 88 и 89 од Законот) извршувањето на наредбите на функционерот и чувањето на државната, воената, службената и деловната тајна, но не и однесувањето чие нарушување можело да биде основа за преземање на мерката предвидена со оспорената одредба, како и со оглед на тоа што со неа не биле утврдени условите и начинот на престанокот на работниот однос по овој основ, Судот оцени дека оспорената одредба не била во согласност со означените уставни одредби, во време на нејзиното важење.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.4/91

18 март 1992 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

553.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 13 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 19 март 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека не се во согласност со Уставот на Република Македонија точка 2 во делот што се однесува на определбата на албанското население да му се признае право на отцепување од тоталитарното и асимилаторско панславјанско ропство, точка 4 став 3, точка 5 став 2, точка 6 став 2 во делот во кој службениот јазик во Република Македонија се третира како туѓ јазик и во делот што се однесува на оценката за денационализација и асимилација на албанската националност и точка 7 став 2 во делот што се однесува на иницирање сеалбанско собрание како носител на сеалбанската платформа, од Политичката декларација на Народната демократска партија (НДП) од Тетово, донесена од Собранието на партијата на 15 јуни 1991 година.

2. СЕ ОДЛАГА донесувањето на одлука и СЕ ДАВА МОЖНОСТ Собранието на НДП да ја отстрани несогласноста на означените делови од Декларацијата со Уставот, најдоцна до 31 мај 1992 година.

3. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста на Уводниот дел, точка 1, точка 3 и точка 4 став 1 од означената декларација.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.189/91 од 19 јануари 1992 година, поведе постапка за оценување уставноста на уводниот дел и точките 1, 2, 3, точка 4 став 1 и 3, точка 5 став 2 и точка 6 став 2 од означената декларација, затоа што се постави прашањето дали во нив не се содржани определби и активности насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и дали не содржат ставови и оценки кои се насочени кон разгорување на национална и верска омраза или нетрпеливост и дали поради тоа се во согласност со член 20 став 3 од Уставот на Република Македонија.

На јавната расправа, што се одржа на 12 март 1992 година, беше изнесено мислење, кое го застапуваше и претставникот на НДП и кое беше содржано и во писмениот одговор на Правната комисија на НДП на решението за поведување на постапка, дека оспорената декларација не претставува акт за чија уставност Уставниот суд е надлежен да одлучува, затоа што таа не е означена како програма, ниту со неа се вршат измени или дополнувања на постојната програма на НДП, ниту, пак, содржи определби и ставови кои би ја давале карактер на програмски акт. Во таа смисла, се наведе дека Декларацијата е политички документ во кој се констатира и актуелизира определена политичка ситуација во Југославија и во Република Македонија, која веќе не е актуелна, што би требало да се има предвид при одлучувањето. Освен тоа, се истакна дека Декларацијата не содржи повик на насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, ниту е насочена кон поттикнување на разгорување национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

На јавната расправа беше изнесено и мислење дека Декларацијата, без оглед на тоа што не е означена како програма, во себе содржи и програмски цели и определби на НДП, поради што во тие делови треба да се смета како програма во смисла на член 110 алинеја 7 од Уставот, а дека при нејзиното оценување треба да се има предвид не само дали таа изречно повикува на насилно уривање на уставниот поредок односно на разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост, туку дали нејзините определби и ставови објективно, во определен контекст, упатуваат на такви активности и цели, како и кон затрзување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија како држава.

Претставникот на НДП го извести Судот дека е во тек изготвување нова програма на НДП и предложи Судот да го одложи одлучувањето до нејзиното донесување, кога ќе бидат формулирани политичките

цели и задачи на оваа партија во согласност со новонастанатите политички околности, што ќе влијае и на преиспитување на одредени ставови и определби од Декларацијата.

6. На седницата Судот повторно го разгледа прашањето за карактерот на Декларацијата, имајќи ги предвид и мислењата изнесени на јавната расправа и оцени дека за неговото определување е битна содржината на Декларацијата, а не само нејзиното назив, и утврди дека таа во одредени делови содржи програмски определби, цели и задачи на НДП, како и стратегија на нивното остварување, што ја дава карактер на програмски акт. Притоа, Судот ја имаше предвид и можноста политичките партии да ги формулираат своите политички програмски цели во различни политички акти во зависност од актуелните политички прилики, кои изразуваат политичка платформа и цели на дејствувањето на политичката партија. Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека Декларацијата, во деловите што имаат карактер на програма, подлежи на уставно судска оценка во смисла на член 110 алинеја 7 од Уставот.

7. На седницата и на јавната расправа Судот утврди дека во точка 2 од Декларацијата е утврдена определбата на НДП на албанското население во Југославија да му се признае статусот на народ и правото на слободно национално определување, за самоопределување и со правото на отцепување од тоталитарното и асимилаторско панславјанско ропство.

Во точка 4 став 3 од Декларацијата се прокламира дека НДП нема да ги прифати одлуките на ЈУ-самитот без учество на Албанците, а решение ќе побара во сенародно здружување и формирање на единствена албанска држава на Балканот, а во точка 7 став 2 се иницира формирање на сеалбанско собрание како носител на сеалбанската платформа.

Во точката 5 став 2 од Декларацијата се утврдува дека: „Албанците во Југославија се дискриминирани од страна на српските, црногорските и македонските хегемонисти во однос на основање на просветно-научни институции на албански јазик, од причина што преку овие институции ќе се открие горкото минато и сегашноста, вистината за направените масакри од страна на Југословенските партизани, кои го избркаа фашизмот и го зазедоа нивното место, како што е масакрот во тетовскиот монопол, во земјоделското училиште во Тетово, на маршот на смртта на јадранскиот брег, на албанските чистачи на млини на Сремскиот фронт, за многубројните убиства на Косово, за државно – институционалниот терор во ЈНА, за воено-полицијата окупација, за геноцидот врз албанскиот народ...“.

Конечно, поврзано со точка 5 став 2, во точка 6 став 2 е изразен став дека на Албанците им се создава обврска педагошката евиденција и документација да ја водат на туѓ (македонски) јазик што, заедно со другите мерки во областа на образованието, било насочено кон денационализација и асимилација на албанскиот народ.

8. Со член 20 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија на граѓаните им се гарантира слободата на политичкото и друго здружување и правото на основање политички партии и здруженија на граѓаните, а според став 3 на овој член од Уставот нивните програми и дејствувања не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.

Согласно член 1 став 2 од Уставот суверенитетот на Република Македонија е неделив, неотуѓив и непренослив, а според член 3 и точка 2 од Амандманот 1 на Уставот територијата на Република Македонија е неделива и неотуѓива, а постојната граница е неповредлива и може да се менува само во согласност со Уставот, врз принципот на доброволност и во согласност со општоприфатените норми.

Во член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 11 како темелни вредности на уставниот поредок се утврдени основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со уставот, владеењето на правото, како и почитувањето на општоприфатените норми на меѓународното право.

Тргувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, Судот ги имаше предвид меѓународните акти – особено Повелбата на Обединетите нации, Завршниот акт на КЕБС и Париската повелба за нова Европа – според кои слободите и правата на човекот и граѓанинот, меѓу кои и правата на националните малцинства, не можат да се користат заради загрозување на суверенитетот и територијалниот интегритет на државите.

Во изнесените уставни одредби се утврдени основните принципи и вредности на демократскиот уставен поредок низ кој треба да се остваруваат основните граѓански и политички слободи и права на човекот и граѓанинот. Несомнено е дека слободата и правото на политичкото организирање и дејствување, како дел од корпусот на слободите и правата на човекот и граѓанинот, е темелна вредност и услов за постојување и развивање на демократски политички односи во вршењето на власта во Република Македонија, во чија основа се граѓаните со своите слободи, права, стремени и интереси, односно за остварување на уставната определба за Република Македонија како демократска држава, поради што оваа слобода и право е изречно гарантирана во член 20 став 1 и 2 од Уставот на Република Македонија. Меѓутоа, слободата и правото на политичкото организирање и дејствување не може да се сфати без никакво ограничување во целите и изборот на средствата за нивното остварување. Принципите и границите на остварувањето на слободата на политичкото организирање и дејствување недвосмислено се определени во член 20 став 3 од Уставот, според кој програмите и дејствувањето на политичките партии не може да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпели-

вост, како и во член 1, 3 и 8 од Уставот, кој обврзуваат на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Републиката.

Според мислењето на Судот, во оценката на програмите на политичките партии од аспект на забраните што се утврдени во член 20 став 3 од Уставот треба да се земаат предвид како оние програмски цели и определби кои директно и експлицитно повикуваат на насилно уривање на уставниот поредок односно изречно поттикнуваат разгорување на национална и верска омраза и нетрпелливост, така и оние определби и активности кои објективно значат насоченост кон она што Уставот не го дозволува.

Во конкретниот случај, Судот смета дека во точка 4 став 3 од Декларацијата на НДП се предвидени активности кои, ако се преземат, се директно или индиректно насочени и кон насилно уривање на уставниот поредок, затоа што се поставени така што доколку правото на самоопределување и отцепување, назначено во точка 2 од Декларацијата, не се оствари на демократски начин и со политички средства, решение ќе се побара во сенародното здружување и формирање на единствена албанска држава на Балканот, што не може да се оствари не само без насилно уривање на уставниот поредок, туку и без загрозување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ваквиот однос и насоченост на предвидените активности во оваа точка кон уставниот поредок и кон суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија како држава, стануваат уште појасни ако се има предвид изразената определба во точка 2 од Декларацијата за остварување на правата на албанското население на отцепување заради ослободување од тоталитарното и асимилаторско панславјанско ropство, а поврзано со тоа и определбата изразена во точка 7 од Декларацијата за тесна соработка меѓу политичките партии во Југославија и Албанија и за формирање на сеалбанско собрание како носител на сеалбанската платформа. Од тие причини Судот оцени дека точка 4 став 3 и точките 2 и 7 во означените делови од Декларацијата не се во согласност со член 20 став 3 од Уставот.

Наспроти оценките и ставовите во т.2, точка 5 став 2 и точка 6 став 2 од Декларацијата, во кои се изразуваат ставови за тоталитарно и асимилаторско панславјанско ropство, терор, бројни масакри и геноцид врз албанската националност и за нејзината денационализација и асимилација, Судот утврди дека во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се поаѓа и од историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на македонскиот народ, во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија. Според член 2 од Уставот на Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните, а според член 9 од Уставот сите граѓани се еднакви во слободите и правата независно, помеѓу другото, од националното потекло. Од друга страна, во Уставот е обезбедена посебна заштита и посебни права на националностите и нивните припадници. Така, според член 7 од Уставот покрај македонскиот јазик и кирилското писмо, во службена употреба е и јазикот и писмото на националностите во единиците на локалната самоуправа во кои нејзините припадници се во мнозинство или во значителен број, на начин односно под услови и на начин утврдени со закон, според член 48 од Уставот припадниците на националностите имаат право слободно да ги изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и национални особености и се гарантира етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет и правото на припадниците на националностите да основаат културни, уметнички, научни и други институции и здруженија, како и право на настава на својот јазик во основното и средното образование на начин утврден со закон. Од изнесените уставни одредби, според мислењето на Судот, недвосмислено произлегува дека со Уставот е обезбедена целосна граѓанска рамноправност на припадниците на националностите, па и на албанската, со припадниците на македонскиот народ.

Разгледувајќи ги оценките и ставовите од т. 2, т.5, ст.2 и т.6 ст. 2, во врска со точка 4 став 3 од Декларацијата, Судот оцени дека со ваквиот начин на претставување на состојбите за наводната историска и актуелна обесправеност, денационализација и асимилација на албанското население, не само што се негира перспективата на заеднички соживот на македонскиот народ и припадниците на албанската националност во Република Македонија, туку објективно се создава основа за нивно спротивставување и за поттикнување на разгорување на национална нетрпелливост и омраза, поради што оцени дека овие точки не се во согласност со член 20 став 3 од Уставот на Република Македонија.

9. Судот ги имаше предвид наводите на претставникот на НДП дека Декларацијата е донесена во време на важењето на поранешниот Устав, но оцени дека, согласно постојниот Устав на Република Македонија, Уставниот суд е овластен да ја оценува уставноста, помеѓу другото, и на важечките програми и статuti на политичките партии и здруженија на граѓаните во однос на важечкиот Устав, без оглед на тоа дали тие се донесени пред неговото прогласување. Но, и покрај тоа, Судот укажува дека и во член 5 став 2 и Амандманите LVI, LXVI и точка 1 и точка 7 од Амандман LXX на поранешниот Устав беа содржани во основа идентични одредби како и одредбите од постојниот Устав на Република Македонија кои се однесуваат на прашањата што се поставуваат во врска со оспорената декларација. тоа особено може да се види од точка 7 на Амандман LXX на поранешниот Устав, според кој беше забрането политичко организирање и дејствување насочено кон насилна промена на уредувањето утврдено со Уставот, загрозување на независноста на земјата и на територијалната целокупност на Републиката, кршење на слободите и правата на човекот и граѓаниот загарантирани со Уставот, како и кон разгорување на национална, расна и верска омраза и нетрпелливост.

10. Имајќи го предвид писменото обраќање на НДП, како и искажувањето на претставникот на НДП на јавната расправа, Уставниот суд оцени дека постојат услови да му даде можност на Собранието на НДП само да ја отстрани неуставноста на деловите од Декларацијата означени во точката 1 од ова решение.

11. Врз основа на јавната расправа, Уставниот суд оцени дека не постојат основи за натамошно водење на постапката за оценување уставноста на уводниот дел, т.1, т.3 и т.4 ст. 1 од Декларацијата.

12. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од ова решение.

У. бр. 189/91
19 март 1992 година
С к о п ј е

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија
м-р Јордан Арсов, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СИЗ ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

33.

Врз основа на член 31 од Самоуправната спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија на седницата одржана на 17.12.1991 година донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

Во Тарифниот систем за измена и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 47/89), член 2 се менува и гласи:

„Овој Тарифен систем влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2

Овој тарифен систем влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

ССИЗЕМ бр. 161/28/3
17 декември 1991 година
Скопје

Претседател,
дипл.ел.инж. Влатко Гаврилов,

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на брак помеѓу тужителката Стојка Анастасова од с.Соколарци и Живко Анастасов од истото село, на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Живко Анастасов да се јави пред судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

По истекот на овој рок, на тужениот ќе му биде поставен за привремен застапник стручниот соработник при овој суд Виолета Миладинова кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П.бр.233/91. (94)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II-Скопје е поведена постапка за измена на одлуката за чување на деца по тужбата на тужителот Стојчески Власте од Скопје, против тужената Стојческа Дијана, ул. „Методија Митевски“ бр. 8-2/3 од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, ќе ѝ биде назначен привремен старател кој во оваа постапка ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, VII II. бр. 773/92. (96)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР.

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за долг по тужбата на тужителот ОП „Напредок“ против тужениот Муслија Кадри од с. Ломница. Вредност на спорот 15.533,00 динари.

Се повикува тужениот да се јави во судот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Доколку не се јави во определен рок, во постапката ќе го застапува Петреси Васил, дипломиран правник, сè до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Гостивар. (98)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Нанчо Стојчевски од с. Кривени, со последно место на живеење во Истанбул – Турција, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Ресен, во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Во спротивно, ова лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Ресен, Впп. бр. 22/92. (97)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителката Сузана Сеадини од Тетово против тужениот Кенан Сеадини од Тетово, а сега се непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 491/92. (95)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 144/91 од 15.X.1991 година е отворена стечајна постапка над ПТП „Балкан промет“ – Пробиштип.

За стечаен судија е определена Зорица Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен управител е поставен Киро Димитров од Пробиштип. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава таксирана со 100,00 динари со вирманска уплатница на жиро сметка 40100-840-033-3338 Републички буџет и докази во два примероци.

За испитување на побарувањата се закажува рочиштето за 10.VI.1992 година, во 9,00 часот, соба бр. 52 во просториите на овој суд. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.X.1991 година. Од Окружниот стопански суд во Штип (630)

Окружниот стопански суд во Битола донесе решение за заклучување на стечајната постапка против должникот ОП „Пелагоонија стандард“ Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (631)

Окружниот стопански суд во Битола преку стечајниот совет со решението Ст. 24/92 од 12.I.1992 година отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Три Брџаци“ Прилеп.

За стечаен судија го определи Коста Споа, а за стечаен управител Спиро Спировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави во 2 примероци со докази во рок од 5 дена од добивањето на огласот, таксирани со 100,00 динари судски такси.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 27.V.1992 година во 12 часот.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови без одлагање.

Огласот е објавен на огласната табла на 18.III.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (626)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 182/91 од 15.IV.1992 година, објавува дека стечајната постапка кон должникот ПП „Дадо промет“ од Прилеп е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (627)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Ст. бр. 21/90 од 23.IV.1992 година, објавува дека стечајната постапка над ЗЗ „Кокооп“-Кочани се заклучува. По правосилноста на решението ЗЗ „Кокооп“-Кочани ќе се брише од регистарот на задругите. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија-Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (628)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 18/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Корал“-Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (621)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 21/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Вема“-Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (622)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 33/92 од 9.III.1992 година, објавува дека кон должникот ПП „Вог“-Прилеп отвори стечајна постапка која не ја спроведува и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (623)

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. – 1.000,00 денари за едно објавување.

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: – 800,00 денари за еден ред чука на машина.

3. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на РО и претпријатија – 8.000,00 денари за едно објавување.

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и претпријатија – 4.000,00 денари за едно објавување.

5. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на дуќани и приватни претпријатија – 8.000,00 денари за едно објавување.

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на дуќани и приватни претпријатија – 4.000,00 денари за едно објавување.

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на претставништва на странски лица – 16.000,00 денари за едно објавување.

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ на претпријатијата – 400,00 денари за еден ред чука на машина.

9. ПАСОШИ – 800,00 денари за едно објавување.

10. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ – 800,00 денари за едно објавување.

11. ПЕЧАТИ и ШТЕМБИЛИ – 1.000,00 денари за едно објавување.

12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНИ КНИШКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ И КРЕДИТНИ ПИСМА И СЕРВИСНИ КНИШКИ – 500,00 денари за едно објавување.

13. МЕНИЦИ, БАРИРАНИ ЧЕКОВИ И АКЦЕПТНИ НАЛОЗИ: – 1.000,00 денари за едно објавување.

14. РЕШЕНИЕ – ОДОБРЕНИЕ за вршење на занаетчиска дејност – 800,00 денари за едно објавување.

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи – 200,00 денари за едно објавување.

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ – ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ – 20.000,00 денари за една страница во весникот.

За да се објави оглас од точка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 и 15 во „Службен весник на Република Македонија“ нарите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во законски рок.

Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Располага со следните изданија:

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

500,00 денари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ВЛАДАТА И ЗА

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

600,00 денари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАНСТВОТО

900,00 денари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

600,00 денари

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ

400,00 денари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО

ПРИВАТНО ПРАВО

300,00 денари

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН ЗА

ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

200,00 денари

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

350,00 денари

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ

СУД НА МАКЕДОНИЈА

– за периодот 1980–1984 година, III книга –

1.000,00 денари

Порачки може да се испраќаат на адреса: НИРО

Службен весник на Република Македонија, Скопје, ул.

„Васил Ѓоргов“ 66, п.фах 51, а средствата да се

уплатуваат на жиро сметка 40100-603-12498.

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за

работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90,

27/90, 10/91 и 18/92), Министерството за труд и социјал-

на политика

ОБЈАВУВА

1. Загарантираниот личен доход за полно работно

време на работникот за месец април 1992 година изне-

сува 13.700,50 динари.

2. За остварување на правата во областа на опште-

ствените дејности за кои основ е загарантираниот

личен доход, за месец април 1992 година тој изнесува

10.960,40 динари.

Министер

за труд и социјална политика,

Илјаз Сабриу с.р.

СОДРЖИНА

533. Одлука за именување советник на претседателот на Република Македонија за прашања од областа на правниот и политичкиот систем. 461
534. Програма за премер и катастар на недвижностите во периодот од 1992 до 2001 година 461
535. Програма за реализација на активностите за следење на квалитативните и квантитативните карактеристики на водите што ја хранат Жеденската акумулација и изворот Раишче за периодот од 1992 до 1994 година. 467
536. Одлука за ослободување од плаќање царини при увозот на лекови, потрошен медицински материјал и супстанции за производство на лекови кои не се произведуваат во Републиката 470
537. Решение за разрешување претседател, потпретседател, секретар и членови на Извршниот одбор за вршење на работите на Собранието на општина Тетово 470

538. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Крсте Мисирков“ – Гевгелија. 470
539. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Христо Антески“ с.Требош – Тетово 470
540. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „11 Октомври“ – Куманово 470
541. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦСНО „Злате Малакоски“ – Гостивар. 470
542. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Кочо Рацин“ – Скопје 471
543. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа – Охрид 471
544. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитание „11 Октомври“ – Скопје 471
545. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Куманово 471
546. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст „Јасна Ристеска“ – Охрид. 471
547. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Вера Циривири-Трена“ – Штип 471
548. Решение за определување претставник на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитание „8-ми Март“ – Струга 472
549. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Наша иднина“ – Прилеп 472
550. Решение за недавање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО БИД „Мисирков“ – Битола 472
551. Решение за назначување помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 472
552. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.4/91 од 18 март 1992 година 472
553. Решение на Уставниот суд на Македонија, У.бр.189/91 од 19 март 1992 година 473

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

33. Тарифен систем за измена и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 474